

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

## **Н А Р Е Д Б А**

### **ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД КИНА, РЕПУБЛИКА КОРЕА, ВИЕТНАМ, ЈАПАН, ТАЈВАН, ТАЈЛАНД, КАМБОЏА, ХОНГ КОНГ, ЛАОС, ПАКИСТАН И ИНДОНЕЗИЈА**

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на следните пратки:

- живи птици;
- еднодневни пилиња;
- јајца за насад;
- семе за вештачко осеменување од живина;
- месо од живина;

- производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба, кои потекнуваат од следните земји: Кина, Република Кореа, Виетнам, Јапан, Тајван, Тајланд, Камбоџа, Хонг Конг, Лаос, Пакистан и Индонезија.

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на производи од месо кои се третирали на начин кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Класичната чума кај живината.

3. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што се пренесуваат преку границата на Република Македонија, се одземаат и нештетно се отстрануваат.

4. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на увоз на пратки кои не се влезени во Република Македонија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до влегувањето во сила на оваа наредба, како и на увозот на пратките кои се веќе пратени од земјата извозничка на денот на влегувањето во сила на оваа наредба, или кои се веќе на пат.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2631/1  
12 март 2004 година  
Скопје

Министер,  
**Славко Петров, с.р.**